



ИЗЈАВА ЗА ПОСТОЕЊЕ СВОЈСТВО НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА НА КЛИЕНТОТ

Јас _____ (име и презиме) со
ЕМБГ _____ под морална, кривична и материјална одговорност изјавувам дека:

А) не сум носител на јавна функција и/или лице поврзано со носител на јавна функција

Б) сум носител на јавна функција _____

(се наведува функцијата) и/или лице поврзано со носител на јавна функција

Дефиниција за носители на јавни функции и лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РСМ:

„Носители на јавни функции“ се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република С.Македонија или во друга држава, како:

- а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри,
- б) избрани претставници во законодавната власт,
- в) судии на врховни или уставни судови или други носители на високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи, не може да се користат правни лекови,
- г) членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка,
- д) амбасадори,
- ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник),
- е) избрани и именувани лица согласно со закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата,
- ж) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии),
- з) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции и
- с) градоначалници и претседатели на совети на општини.

За носители на јавна функција од точка а) до с) се сметаат лицата најмалку две години по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

- 1) членови на семејството на носителот на јавна функција и тоа:
 - брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна заедница,
 - деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на носителот на јавна функција се во вонбрачна заедница или
 - родители на носителот на јавна функција.
- 2) лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко лице:
 - за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со носителот на јавна функција или
 - кое е единствен вистински сопственик на правно лице или правен аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.

Изјавил:

_____ (име и презиме) _____ (потпис) _____ (датум)

Пополнува банката

Примил и ја проверил комплетноста на барањето: _____

Потпис од овластено лице на банката: _____ Датум: _____